

## YouTube без реклами

### Практично:

Ако е можно, деинсталирајте сè што звучи како YouTube на вашиот мобилен телефон.

Инсталирајте Firefox (Андроид со Playstore)

Во Firefox, допрете ги трите точки долу десно

Изберете екстензии

Изберете и инсталирајте uBlock Origin.

### Компјутер:

Инсталирајте Firefox (ве молиме само од <https://www.mozilla.org/de/firefox/new/>)

Кликнете на трите линии во горниот десен агол

Изберете додатоци и теми

Екстензии (тогаш е лево во списокот)

Пребарајте: блокирајте (притиснете Enter)

се прикажува потеклото на блокот, кликнете на него

Потоа Додајте во Firefox.

Прекрасно... сега работи без реклами